

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 октомври 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Илџази Ислам од Тетово УП2 09-201/21 од 10 септември 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-733 од 20 август 2021 година ОДБИВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-733 од 20 август 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Илџази Ислам од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-201/21 од 10 септември 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-733 од 20 август 2021 година на КЕЦ Тетово, поради некомплетна документација.

Илџази Ислам потенцира дека поради КОВИД тој не можел да го достави побараниот Извод во зададениот рок, при што сега изводот е доставен во Приговорот.

Според Електродистрибуција, недостасувал Извод од план за КП 63/67, КО Тетово-1, па поради недоставување на тој документ во зададениот рок од 8 дена, барањето е отфрлено.

На седницата одржана на 4 октомври 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-201/21 од 10 септември 2021 година со прилог:
 - Приговор од 6 август 2021 година
 - Извод од план
 - БСП-1 образец
 - Имотен лист
 - РОБСП бр. 11-280 од 21 јули 2021 година на КЕЦ Прилеп
 - Решение за легализација.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 39 став (3) од Законот за општата управна постапка ако поднесокот е нецелосен или нејасен, јавниот орган ќе се обрати до подносителот и ќе определи рок од 15 дена за дополнително појаснување. ако подносителот ги отстрани недостатоците во определениот рок, ќе се

смета дека поднесокот бил од почеток доволно јасен. Ако подносителот не одговори во определениот рок, барањето ќе биде отфрлено со управен акт во рок од дополнителни седум дена, против кој е дозволена жалба.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега обжаленото Решение бидејќи побараниот допис не бил доставен во зададениот рок, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–201/21
21 октомври 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi